

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 150 Год. LXIV | Вторник, 2 декември 2008

Цена на овој број е 90 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3120. Одлука за отпис на парични побарувања.....	1	3122. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година.....	2
3121. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за образување на Координативно тело за остварување соработка во вршењето на работите од инспекцискиот надзор.....	2	3123. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2008 година.....	3
		Огласен дел.....	1-28

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3120.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.10.2008 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОТПИС НА ПАРИЧНИ ПОБАРУВАЊА

Член 1

Со оваа одлука се отпишуваат паричните побарувања кои Агенцијата за цивилно воздухопловство ги има кон:

- Министерството за транспорт и врски во износ од 1.800.000,00 евра;
- „Електростопанство на Република Македонија“ во износ од 53.172.873,70 денари;
- „Македонска банка“ АД Скопје (во ликвидација) во износ од 44.659,799,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5069/1
28 октомври 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3121.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2008 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА ВО ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ ОД ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР

Член 1

Во Одлуката за образување на Координативно тело за остварување соработка во вршењето на работите од инспекцискиот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/06 и 105/06), членот 2 се менува и гласи:

„Член 2

Со Координативното тело ќе раководи Ивица Боцевски, заменик на претседателот на Владата, задолжен за европски прашања, а негови заменици се:

- Михајло Маневски, министер за правда,
- м-р Гордана Јанкуловска, министер за внатрешни работи,
- д-р Фатмир Бесими, министер за економија,
- Миле Јанакиески, министер за транспорт и врски,
- Ванчо Каргов, директор на Царинската управа.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6228/1
18 ноември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3122.

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.11.2008 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/08, 37/08, 54/08, 67/08, 89/08, 99/08 и 141/08) во делот II во табелата растително производство:

- Во точката 1.1. износот “570.000.000“ се заменува со износот “415.000.000“,

- Во точката 1.2. износот “16.000.000“ се заменува со износот “24.000.000“,

- Во точката 1.3. износот “25.000.000“ се заменува со износот “1.400.000“,

- Во точката 1.4. износот “15.000.000“ се заменува со износот “10.000.000“ и во колоната критериум и висина на поддршка износот “50.000“ се заменува со “60.000“,

- Во точката 1.5. износот “10.000.000“ се заменува со износот “7.000.000“ и во колоната критериум и висина на поддршка се додава нова алинеја која гласи “висина на поддршка 12.000 денари“,

- Во точката 1.6. износот “72.000.000“ се заменува со износот “75.000.000“,

- Во точката 1.7. износот “202.500.000“ се заменува со износот “330.000.000“,

- Во точката 1.8. износот “800.000“ се заменува со износот “100.000“ и во колоната критериум и висина на поддршка се додава “2 денари по калем“,

- Во точката 1.9. износот “1.000.000“ се заменува со износот “0.00“,

- Во точката 1.10. износот “60.000.000“ се заменува со износот “35.000.000“,

- Во точката 1.11. износот “3.300.000“ се заменува со износот “5.000.000“,

- Во точката 1.12. во колоната критериум и висина на поддршка се додава “2 денари по садница“,

- Во точката 1.13. износот “1.000.000“ се заменува со износот “0.00“,

- Во точката 1.15. износот “2.000.000“ се заменува со износот “0.00“,

- Во точката 1.16. износот “230.000.000“ се заменува со износот “130.000.000“.

2. Во делот III во табелата сточарство:

- Во точката 2.1. износот "180.000.000" се заменува со износот "285.000.000" и во колоната критериум и висина на поддршка износот "2" се заменува со износот "2,5",

- Во точката 2.2. износот "10.500.000" се заменува со износот "5.000.000",

- Во точката 2.3. износот "19.060.000" се заменува со износот "20.000.000",

- Во точката 2.4. износот "1.500.000" се заменува со износот "0.00",

- Во точката 2.5. износот "30.000.000" се заменува со износот "190.000.000" и во колоната критериум и висина на поддршка износот "1.000" се заменува со износот "2.500",

- Во точката 2.6. износот "220.000.000" се заменува со износот "200.000.000" и во колоната критериум и висина на поддршка износот "1.200" се заменува со износот "2.000",

- Во точката 2.7. износот "10.000.000" се заменува со износот "8.000.000" и во колоната критериум и висина на поддршка износот "2" се заменува со износот "2,5",

- Во точката 2.9. износот "20.000.000" се заменува со износот "17.000.000",

- Во точката 2.10. износот "2.000.000" се заменува со износот "1.500.000" и во колоната критериум и висина на поддршка износот "2" се заменува со износот "2,5",

- Во точката 2.14. износот "15.000.000" се заменува со износот "5.000.000",

- Во точката 2.15. износот "3.200.000" се заменува со износот "1.000.000",

- Во точката 2.16. износот "3.000.000" се заменува со износот "205.710" и во колоната критериум и висина на поддршка се додава "2 денари по пиле",

- Во точката 2.17. износот "1.000.000" се заменува со износот "628.910" и во колоната критериум и висина на поддршка се додава "2 денари по пиле",

- Во точката 2.18. износот "16.415.000" се заменува со износот "56.795.380",

- Во точката 2.19. износот "300.000" се заменува со износот "1.000.000",

- Во точката 2.20. износот "925.000" се заменува со износот "100.000" и во колоната критериум и висина на поддршка се додава "6.000 ден/ха".

3. Во делот IV во табелата алтернативни, нетрадиционални и недоволно застапени производи:

- Во точката 3.1. износот "1.260.000" се заменува со износот "1.000.000",

- Во точката 3.2. износот "360.000" се заменува со износот "100.000",

- Во точката 3.3. износот "5.025.000" се заменува со износот "0.00",

- Во точката 3.4. износот "300.000" се заменува со износот "0.00",

- Во точката 3.5. износот "1.335.000" се заменува со износот "2.000.000".

4. Во делот V во табелата спроведување на стандарди за квалитет и безбедност на храна:

- Во точката 4.1. износот "3.600.000" се заменува со износот "2.000.000",

- Во точката 4.2. износот "2.000.000" се заменува со износот "0.00",

- Во точката 4.3. износот "500.000" се заменува со износот "0.00",

- Во точката 4.4. износот "600.000" се заменува со износот "30.000",

- Во точката 4.5. износот "240.000" се заменува со износот "20.000",

- Во точката 4.6. износот "1.060.000" се заменува со износот "0.0",

- Во точката 4.7. износот "1.200.000" се заменува со износот "0.0".

5. Во делот VII во табелата посебни мерки:

- Во точката 6.1. износот "14.700.000" се заменува со износот "1.000.000",

- Во точката 6.2. износот "20.000.000" се заменува со износот "15.000.000".

6. Во делот IX во став 4 датата "05.11.2008" се заменува со "10.12.2008".

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5543/1
26 ноември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**3123.**

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на добивка – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2006), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ
НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2008 ГОДИНА**

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – ноември 2008 година во однос на просечните цени на мало во 2007 година изнесува 6,8 %.

Директор,
м-р **Благица Новковска**, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:



1

200,00



**Закон за обезбедување
на побарувањата
Закон за заштита на
потрошувачите при
договори за потрошувачки
кредити**
(со подзаконски акти)
(редакциска збирка), 2007

300,00

2



Закон за банките
(редакциска збирка), 2007

П О Р А Ч К А Б Р. 150

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: _____
во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008150